

Комисијата за заштита на конкуренцијата врз основа на член 28 и член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 145/10, 136/11, 41/2014, 53/16 и 83/18), а постапувајќи по известувањето за концентрација поднесено од С&Т АГ, со седиште на Индустриецале 35 Линц, Австрија, преку полномошник Андреа Лазаревска, адвокат од Скопје на седницата одржана на ден 21.08.2020 година, го донесе следното

РЕШЕНИЕ

Се утврдува дека концентрацијата со која С&Т АГ, со седиште на Индустриецале 35 Линц, Австрија ќе стекне единствена контрола над ФинТел Холдинг д.о.о, со седиште на Љубљанска цеста бр.24а, 4000 Крањ, Словенија и над ФинТел Холдинг д.о.о & цо к.д. со седиште на Љубљанска цеста бр.24а, 4000 Крањ, Словенија по пат на купопродажба на удели, иако потпаѓа под одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата нема да има за последица значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминантната позиција на учесниците и **е во согласност со одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата во смисла на член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата.**

Се задолжува подносителот на известувањето за концентрација да плати административна такса за известување за концентрација во износ од 6.000,00 ден. и за решението во износ од 30.000,00 ден., по тарифен број 34 од Законот за административни такси („Службен весник на Република Македонија“ бр.17/93, 20/96, 7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04, 95/05, 7/06, 70/06, 92/07, 88/08, 130/08, 6/10, 145/10, 17/11) на сметка на Буџетот на Република Северна Македонија бр. 100000000063095, уплатна сметка 840...03161, приходна шифра и програма 72231300.

Тужбата за поведување на управен спор не го одлага извршувањето на решението.

Образложение

Согласно член 15 од Законот за заштита на конкуренцијата (во понатамошниот текст: Законот) на 14.07.2020 година, а дополнето на 17.07.2020 година и на 06.08.2020 година, до Комисијата за заштита на конкуренцијата (во понатамошниот текст: Комисија) е доставено известување за концентрација од која С&Т АГ, со седиште на Индустриецале 35 Линц, Австрија, со која С&Т АГ ќе стекне единствена контрола над ФинТел Холдинг д.о.о, со седиште на Љубљанска цеста бр.24а, 4000 Крањ, Словенија и над ФинТел Холдинг д.о.о & цо к.д. со седиште на Љубљанска цеста бр.24а, 4000 Крањ, Словенија (во понатамошниот текст, заеднички: Финтел) по пат на купопродажба на удели.

Комисијата започна со испитување на Известувањето со денот на неговиот прием и врз основа на податоците доставени во Известувањето за концентрација, дополната и прилозите кон истото го утврди следното:

Основни деловни активности на засегнатите претпријатија:

- С&Т АГ, нуди сеопфатно портфолио на ИТ услуги и сопствени технолошки решенија во Централна и Источна Европа. С&Т АГ има широко портфолио на сопствени технологии вклучувјќи уреди, клауд

безбедност, вградени компјутери и интернет на нештата. Ова е заокружено од ИТ услуги во областа на консултантски услуги, интеграција и аутсорсинг.

C&T АГ нема регистрирано зависни друштва во Северна Македонија и е присутен преку продажба на своите услуги.

- **Финтел** директно поседува 100% од уделите во Искрател д.о.о, Крањ, Словенија. Искрател д.о.о. е еден од водечките европски ИЦТ – провајдери со повеќе од 70 години искуство во дигитална трансформација и опремување на телекомуникациски оператори, јавен транспорт, јавна безбедност и енергија со комуникациски решенија

Искрател груп има две подружници во Северна Македонија:

– ИТС Искрател Телекомуникациски систем ДООЕЛ со седиште на Мирче Ацев бр.2, Катна гаража Раз./вост.кат 1 Скопје со регистрирана дејност инженерство и со него поврзано техничко советување.

-ИТС Софтвер Центар ДООЕЛ, со седиште на Мирче Ацев бр.2, Катна гаража Раз./вост.кат 1 Скопје со регистрирана дејност инженерство и со него поврзано техничко советување

Комисијата утврди дека пријавената концентрација потпаѓа под одредбите на Законот, бидејќи ги исполнува условите од член 12 став (1) точка 2) и од член 14 став (1) точка 1) и 2) од Законот за заштита на конкуренцијата.

Комисијата, имајќи ги предвид критериумите од член 17 став (2), став (3) и став (4) од Законот за заштита на конкуренцијата и точка 6 б) од *Насоките за уврдување на случаите во кои при оценка на концентрациите Комисијата за заштита на конкуренцијата вообичаено ќе утврди дека истите се во согласност со Законот за заштита на конкуренцијата*, оцени дека пријавената концентрација, иако потпаѓа под одредбите од Законот, е во согласност со истиот бидејќи нема да има за последица значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминантната позиција на учесниците.

Имајќи ја предвид ваквата оценка на концентрацијата, Комисијата одлучи како во диспозитивот на ова Решение, согласно член 19 став (1) точка 2) од Законот.

Согласно член 53 став (2) од Законот, тужбата не го одлага извршувањето на решението.

Упатство за правно средство:

Против ова решение може да се поднесе тужба за поведување на управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.

КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА КОНКУРЕНЦИЈАТА
ПРЕТСЕДАТЕЛ
Проф. д-р Владимир Наумовски